



Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

**ПОВИК  
за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата**

Врз основа на обновената Повелба за високо образование за периодот 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027) и доставената апликација за учество во Програмата за мобилност,

**УКЛО објавува**

**ВТОР ПОВИК  
за аплицирање за мобилност во рамките на Е+ Програмата  
KA131: Индивидуална мобилност за учење, Високо образование  
Мобилност на ВОИ во програмски земји**

**Академска 2022/2023  
(зимски семестар/ цела академска година)**

- мобилност на студенти за студирање (SMS)
- мобилност на студенти за стажирање (SMP)

**Времетраење на мобилноста**

1. Студенти за студирање: семестар / цела академска година (студентите може да реализираат мобилност од збирно 12 месеци по циклус) – **на располагање се 80 месеци за распоредување со можност за реализација најдоцна до 31 октомври 2023**
2. Студенти за стажирање: во текот на цел академска година – **на располагање се 31 месеци за распоредување со можност за реализација најдоцна до 31 октомври 2023**

Врз основа на потпишаните Е+ интеринституционални договори со партнерските институции од програмските земји, право на пријавување имаат:

- редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на мобилноста), втор или трет циклус за мобилност за студирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот

**Студентите се пријавуваат кај координаторите за Програмата на своите единици за мобилност на странските универзитети врз основа на договорите потпишани од нивните матични институции.**

**Потребни документи за пријавување**

- Пополнет формулар за пријавување ([Student Application Form](#))
- Потврда за редовен студент
- Уверение за положени испити
- CV ([Europass формат](#))
- Мотивациско писмо
- Документ/потврда за познавање англиски или јазикот на институцијата каде што ќе се реализира мобилноста
- Договор за студирање ([Learning Agreement for studies](#)) во којшто се утврдува студиската програма, периодот на реализација, потпишан од страна на студентот, на факултетскиот координатор и институционалниот координатор на матичната институција и од страна на партнерскиот универзитет (најмалку 20 ЕКТС) / Договор за стажирање ([Learning Agreement for Traineeship](#))

Сите документи се достапни на web страницата на УКЛО ([www.uklo.edu.mk](http://www.uklo.edu.mk)) во рубриката Меѓународна соработка / ERASMUS +.

Првичната селекција / рангирање на кандидатите ја прави факултетот врз основа на академскиот успех, познавањето странски јазик и мотивацијата за учество во Програмата.

Кандидатите ја поднесуваат апликацијата до Е+ координаторот на матичниот факултет, најдоцна до **15 март 2022**, додека краен рок за поднесување на рангираните апликации од страна на факултетите до Ректоратот на УКЛО е **18 март 2022**.

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола